

Врз основа на член 35, став 2, алинеја 23 и чл. 52 од *Статутот на Политичката партија Левица* (2019), како и *Одлуката за основање на Асоцијацијата „Левица-Дијаспора“* бр. III-200/20 (19.10.2020) – Президиумот, на својата редовна седница одржана на 8 декември 2020 година, едногласно го донесе следниов

## **ДЕЛОВНИК НА ЛЕВИЦА-ДИЈАСПОРА**

### **Член 1**

#### ***Предмет на уредување***

(1) Со овој Деловник се уредува организацијата, структурата, работата, целите и начинот на дејствување и функционирање на внатрешната Асоцијација „Левица-Дијаспора“ – како постојано помошно работно тело на Политичката партија Левица.

(2) За сè што не е предвидено со овој Деловник, важат соодветните одредби од Статутот и другите општи акти на Левица.

### **Член 2**

#### ***Цели и активности***

(1) Целите и активностите што треба да ги постигне „Левица-Дијаспора“ се следниве:

- настојување за обезбедување на правата и слободите гарантирани со меѓународните документи за човекови права на Македонците во соседните земји и развивање на постојана културна, социјална и економска комуникација со нив;
- организирање на иселенички клубови, со цел меѓусебна комуникација и информирање на иселениците кои имаат македонско државјанство за општествено политичките збиднувања во матичната држава;
- организирање на мрежа на заедници/клубови на сите континенти каде што работат и живеат македонски државјани;
- мотивирање на нашите иселеници насекаде низ светот да пристапат кон излегување на избори/гласање и активно учество во избор на пратеници и креирање во општествено-политичкото уредување во Република Македонија;
- анимирање на младата популација во дијаспората како извор на идеи, стручност и интелектуален потенцијал за помагање на матичната држава Република Македонија;
- откривање и регрутирање на докажани стручни кадри со потекло од Македонија (Вардарска, Егејска и Пиринска) и нивно ангажирање во активностите и програмите на партиските иселенички клубови и задгранични претставништва/комитети;

- афирмирање на македонската иселеничка заедница во државата во која Македонците живеат и работат, преку поддржување и помагање на разни акции и иницијативи од хуманитарно-општествено значење;
- разбивање на стереотипите за дијаспората и укажување, особено на помладата популација, дека Татковината има потреба од нив, т.е. од нивниот стручен и интелектуален ангажман;
- организирање средби, семинари и работилници со иселеничките клубови и сл.

### **Член 3**

#### ***Членство***

(1) Членувањето во Левица-Дијаспора е доброволно и се стекнува со пополнување електронска пристапница на Левица, во случај кога постојаното место на живеење на идниот член е во странска држава.

(2) Заради понатамошно контактирање на членовите, Секретаријатот на Левица ги проследува ваквите пристапници до одговорното лице, согласно организациската структура на Левица-Дијаспора.

### **Член 4**

#### ***Организациска структура***

(1) Левица-Дијаспора е составена од *иселенички клубови*, како основни организациони единици кои се организираат на територијален принцип за секоја странска држава соодветно, а се формираат со одлука на Президиумот – кога ќе се оцени дека за тоа постои оправдана потреба.

(2) Повеќе иселенички клубови од ист континент се групираат во еден *задграничен комитет* и тоа: ЗК Европа, ЗК Северна Америка, ЗК Австралија, ЗК Јужна Америка, ЗК Азија и ЗК Африка.

(3) Работата на сите задгранични комитети ја раководи и координира *комесарот* на Левица-Дијаспора, кој го именува Президиумот и кој е член на ЦК на Левица, по функција.

(4) Мандатот на комесарот, по правило, трае четири години, односно за време меѓу два редовни Пленума – со неограничено право на реизбор.

(5) На комесарот на Левица-Дијаспора му помагаат еден заменик и еден *благајник*, именувани од Президиумот, на препорака од комесарот, а кои редовно комуницираат со Секретаријатот на Партијата.

### **Член 5**

#### ***Преодни и завршни одредби***

(1) Овој интерен Деловник влегува во сила со денот на донесувањето и истиот ќе биде објавен на официјалниот веб-сајт на Партијата.